

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За транзит/временно складирање на живи животни од аквакултура, икра и неевисцерирани риби наменети за човечка исхрана
/ For transit/storage of live aquaculture animals, fish eggs and uneviscerated fish intended for human consumption

ЗЕМЈА:

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија

/COUNTRY:

/Veterinary certificate to Republic of North Macedonia

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a											
	Име /Name		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority													
	Адреса /Address		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority													
	Тел. /Tel.		I.5. Примач /Consignee													
	I.5. Примач /Consignee		I.6. Лице одговорно за пратката во PCM /Person responsible for the consignment in RNM													
	Име /Name		Име /Name													
	Адреса /Address		Адреса /Address													
	Поштенски број /Postal code		Поштенски број /Postal code													
	Тел. /Tel.		Тел. /Tel.													
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination		Код /Code					
I.11. Место на потекло /Place of origin			I.12. Место на дестинација /Place of destination													
Име /Name			Број на одобрение /Approval number			Царинско складиште /Custom warehouse			Бродски доставувач /Ship supplier							
Адреса /Address						Име /Name			Број на одобрение /Approval number							
						Адреса /Address										
I.13. Место на натовар /Place of loading			I.14. Дата на поаѓање /Date of departure													
I.15. Средства за транспорт /Means of transport						I.16. Влезно ВИМ на ГП во PCM /Entry VIP in RNM										
Авион /Aeroplane		<input type="checkbox"/>		Брод /Ship		<input type="checkbox"/>		Железнички вагон /Railway wagon		<input type="checkbox"/>						
Средство за патен сообраќај /Road vehicle		<input type="checkbox"/>		Other /Друго		<input type="checkbox"/>										
Идентификација: /Identification:						I.17.										
Документ на кој се повикува: /Documentary references:																
I.18. Опис на стоката /Description of commodity						I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)										
						I.20. Количество /Quantity										
I.21. Температура на производот /Temperature of the product			Собна /Ambient		<input type="checkbox"/>		Разладен /Chilled		<input type="checkbox"/>		Замрзнат /Frozen		<input type="checkbox"/>		I.22. Број на пакувања /Number of packages	
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на пломба /Identification of container/Seal number						I.24. Вид на пакување /Type of packaging										
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for																
Човечка исхрана /Human consumption						<input type="checkbox"/>										
I.26. За транзит низ PCM до трета земја /For transit through RNM to third country						I.27.										
Third country /Трета земја			ИСО код /ISO code													
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities																
Видо /Species		(Научно име) / (Scientific name)		Ладилник / Cold store		Број на пакувања /Number of packages		Нето тежина /Net weight								

ЗЕМЈА:

/COUNTRY:

Транзит/ временно складирање на аквакултура наменета за човечка исхрана

/Transit/ storage of aquaculture animals intended for human consumption

Дел II: Сертификација Part II: Certification	II.	Информации за здравствената состојба /Health information	II.a.	Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.
	II.1	Потврда за здравствената состојба /Health attestation Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, потврдувам дека аквакултурата наведена во Дел I од овој сертификат: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to in Part I of this certificate: е во согласност со соодветните здравствени барања за, во согласност со образецот на ветеринарно-здравствен сертификат пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно во Регулативата на Комисијата (ЕЗ) Бр. 2074/2005. /complies with the relevant animal health requirements laid down in the model certificates laid down in the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Commission Regulation (EC) No 2074/2005.			
		Забелешки / Notes Дел I: / Part I:			
		- Рамка I.19: Да се употреби соодветниот ХС код: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 или 0307. /Box I.19: /Use the appropriate HS codes: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 or 0307. - Рамка I.20 и I.28: Во врска со количината, да се наведе вкупната бруто и нето тежина во kg. /Box I.20 and I.28: /As regards quantity, give the total gross and net weights in kg.			
		Официјален ветеринар / Official veterinarian			
		Име (со печатни големи букви): /Name (in Capital):	Квалификација и звање: /Qualification and title:		
		Датум: /Date:	Потпис: /Signature:		
		Печат /Stamp:			